

Омасовувањето на безготовинското плаќање, како мерка со која ќе се има поголема контрола на парите кои се во оптек, во јавноста го најави лично министерот за финансии, Трајко Славески. Целиот проект за примена на платежните картички би требало да се одвива во неколку фази, а измените во платниот систем, кои би го олесниле тоа, би требало да бидат усвоени на почетокот на следната година.

Засега, кредитните картички на познатите светски платежни системи функционираат и во моментот, но банките едногласно потенцираат дека доколку почне помасовна примена на посттерминалите (читачи на картички) во трговската мрежа, нивната експанзија ќе биде уште поголема.

За една држава, безготовинското плаќање е од голема важност, бидејќи тоа е еден од инструментите, преку кои може да се контролира колку пари има на пазарот и да се ограничи сивата економија.

Според проектот, јавната администрација, која сега брои околу 100.000 лица, платите и надоместоците би ги земала на картичка. Во моментот државните службеници платите ги земаат или преку тековни сметки или преку штедни книшки. Тие можат да користат кредитни или дебитни картички, во зависност од тоа преку која банка оди исплатата.

За практична реализација на поголемата примена на безготовинското плаќање клучни ќе бидат банките, кои ќе мора да направат промена и во својата инфраструктура.



ДОМАШНИТЕ БАНКИ ЈА ПРИФАТИЈА "РАКАВИЦАТА" ОД ПРЕМИЕРОТ И СЕ РАСТРЧАА ПО НАБАВКА НА БАНКОМАТИ ЗА ДА ПРИВЛЕЧАТ ШТО ПОВЕЌЕ НОВИ КЛИЕНТИ

ДРЖАВНИТЕ П ПРИВЛЕЧНИ

Идејата за платежна картичка за администрацијата повторно е пред воскреснување, во обид на Владата под контрола да ја стави сивата економија и на минимум да ја сведе употребата на готовите пари кои се вртат во оптек.

Во оваа насока, Владата почна да ја испитува можноста за воведување посттерминали во трговијата и во банкарскиот систем, како дел од намерите за поголемо користење на безготовинското плаќање. Овие автомати се потребни за да може практично и едноставно да се користат платежните картички.

Зголемувањето на безготовинското плаќање, како мерка со која ќе се има поголема контрола на парите кои се во оптек, неодамна лично ја промовираше министерот за финансии, Трајко Славески, а за тоа веќе постоела и одлука на Владата.

Целиот проект за примена на платежните картички би требало да се одвива во неколку фази. Измените во платниот систем, кои би го олесниле тоа, би требало да бидат усвоени на почетокот на следната година.

За волја на вистината, кредитните картички на познатите светски платежни системи (ВИЗА, ЕУРОКАРД/МАСТЕРКАРД, ДАЈНЕРС, АМЕРИКАН ЕКСПРЕС), во моментот, преку најголемите домашни банки, а делумно и преку нивните претставништва, во земјава веќе се користат од страна на граѓаните.

Ваквата тенденција е сè поприсутна кај речиси сите домашни издавачи на картички, кои едногласно потенцираат дека доколку почне помасовната примена на посттерминалите (читачи на картички) во трговската мрежа, нивната експанзија ќе биде уште поголема.



Пишува: Арсен КОЛЕВСКИ

СПЛАТА НА ПЛАТИТЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР НА



НОВИ БАНКОМАТИ

Како што дознаваме, Тутунска банка и Стопанска банка веќе набавиле нови банкомати, кои наскоро ќе ги постават. Покрај ова, на терен се води и битка за инсталирање на посттерминали во што повеќе продавници. Сега ги има околу 4.000, а тие опслужуваат повеќе од 200.000 корисници на картички. Но, наскоро нивниот број драстично ќе се зголеми. Администрацијата брои околу 100.000 лица. Владата веќе ги повика банкарите и трговците да влезат во "операција" за инсталирање на банкомати и читачи.

Најраспространета мрежа на банкомати во земјава има бугарската Уни банка, со повеќе од стотина. По неа се Тутунска, Комерцијална и Стопанска банка, со по речиси двојно помалку банкомати. Од помалите банкарски играчи, единствено Уни банка најави дека рамноправно ќе влезе во трката за платежна картичка.

За практична реализација на поголемата примена на безготовинското плаќање, клучни ќе бидат банките, кои ќе мораат да направат промена и во својата инфраструктура. Тоа беше и причината поради која се водеа разговори меѓу првите луѓе на најголемите банки во земјава и министерот за финансии. Идејата на Владата, како што изјави министерот Славески, е да се охрабрат државните службеници да го користат овој начин на плаќање.

Според планот на Министерството за финансии, вработените во јавната администрација ќе имаат слободен избор на банки преку кои ќе може да се врши безготовинско плаќање. Со тоа би се намалила и провизијата која сега се зема за плаќање преку картичка или преку вадењето пари од банкоматите.

Првиот човек на финансии, Славески, ги демантираше коментарите во јавноста дека заложбите за поголемо безготовинско плаќање, всушност значи враќање на националната платежна картичка. НПК беше проект на сегашниот премиер, а пред 5 години министер за финансии, Никола Груевски, која пропадна по смената на власта, и ѝ беше продадена на Уни банка.

Досега и финансиските стручњаци предупредуваа дека во Македонија постои многу мал процент на користење на кредитните картички, а уште помал е на дебитните.

"Не е голема корист да имате пла-

СПОРЕД БРОЈОТ НА БАНКОМАТИ УБЕДЛИВО СМЕ НА ПРВО МЕСТО, СТОЈАН КРАЛЧЕВ, ПРВ ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА УНИ БАНКА

ЛАТИ НА "ПЛАСТИКА" ЗА БАНКИТЕ

ДАНОЧНИ ПОВЛАСТУВАЊА

Засега, користењето на платежните картички во земјава сè уште е ограничено поради малиот број банкомати и малкуте продавници каде што може да се плаќа со кредитна картичка. Тука влегуваат само неколкуте најголеми синџири на супермаркети, некои продавници на светски познати трговски марки за облека, бела техника или за компјутери, како и две-три познати имиња на ресторани и на кафе-барови.

Поради тоа, Владата најавува дека ќе настојува да донесе и Закон, со кој трговските објекти задолжително ќе мора да поседуваат таканаречени посттерминали каде што ќе поминуваат платежните картички.

На финансиските власти ќе им биде потребен периодот од три месеци за да утврдат што би значело задолжителното поставување посттерминали во трговијата. Една од главните мотивации за газдите да го сторат тоа би биле даночните повластувања.

За една држава од голема важност е безготовинското плаќање, бидејќи тоа е еден од инструментите преку кои може да се контролира колку пари има на пазарот и да се ограничи сивата економија.

Според проектот, јавната администрација, која сега брои повеќе од 100.000 лица, платите и надоместоците би ги земала на картичка. Во моментот државните службеници платите ги земаат или преку тековни сметки или преку штедни книшки. Тие можат да користат кредитни или дебитни картички, во зависност од тоа преку која банка оди исплатата.

БАНКИТЕ МОТИВИРАНИ

Банките се подготвени да им издадат платежни картички на околу 100.000 административци, на кои тие би ја добивале месечната плата. Банкарите веќе го известиле министерот за финансии дека ја поддржуваат идејата на Владата буџетарите да добиваат плата на платежна картичка. Поточно, станува збор за минимум 28 милиони евра, ако се земе предвид просечна плата од 250 евра.

"Владата одлучи да го унапреди и да го зголеми процесот на користење на безготовинските плаќања со инструментите кои ги има на располагање. Нашата идеја е да ги охрабриме вработените во јавната администрација платите



ЗА ПОМАСОВНА ПРИМЕНА МЕЃУ ГРАЃАНИТЕ БАНКОМАТИТЕ МОРА ДА ГИ ИМА НА СЕКОЈ ЧЕКОР

да ги користат преку платежните картички", изјави неодамна министерот Славески.

Паралелно со ова, банкарите забрзано се подготвуваат за најавеното исплаќање на платите со платежни картички во државната администрација, во обид да привлечат што повеќе нови клиенти. Веќе набавуваат посттерминали и ги поставуваат по продажните места. На оваа тема се расправаше и на последната седница на Здружението на банкарството при Стопанска комора на Македонија.

"Ја поздравуваме оваа иницијатива бидејќи тоа значи помалку кеш, а повеќе пари кои ќе се вртат во каналите на банкарскиот систем, но и помалку сива економија", изјави првиот генерален директор на АД НЛБ Тутунска банка, Ѓорѓи Јанчевски.

По најавата на министерот за финансии дека сите банки ќе бидат рамноправни во трката за привлекување на вработените во администрацијата, Јанчевски истакна дека предност ќе имаат банките со поразвиена инфраструктура, во поглед на банкомати, посттерминали и експозитури.

Според него, пресудни ќе бидат и конкурентните услуги, кои подразбираат подобар сервис, а пониски провизии.

"За да се привлечат што поголем број нови клиенти од државната администрација можно е првата година банките да не наплатуваат за отворањето на паричните картички. Бројката од околу 80.000 вработени во јавната администрација е многу интересна за банките", рече Јанчевски.

Првиот генерален директор на Стопанска банка, Глигор Бишев, најави дека вработените во јавниот сектор ќе ги имаат истите услови како од приватниот сектор.

"Стопанска банка издава платежни картички кои се поврзани со тековните сметки на кои се прима плата и тоа им го нуди на сите граѓани. Секој што ќе се определи и сака да прима плата преку Стопанска банка ќе има можност да го направи тоа без ограничувања. Било што и да понудиме од аспект на провизија или на каматни стапки, ќе важи за сите иматели на картички, односно нема да ги делиме со посебни услови вработените во јавната администрација и од приватниот сектор", изјави првиот генерален директор на Стопанска банка.

Според првичните планови, сите банки треба да влезат во игра со постојните дебитни картички кои веќе ги имаат, а административците сами ќе можат да избираат од која банка ќе земат картичка. Банките ќе си конкурираат со условите кои ќе ги понудат а кои, пред сè, се однесуваат на дозволеният минус. Токму тука лежи и нивниот интерес за овој проект. Постои можност на буџетарите да им дозволат задолжување од две-три плати, на кое, пак, потоа ќе им наплатуваат камата, која на годишно ниво изнесува минимум 12 отсто. Кар за банките ќе биде и провизијата која ја добиваат од трговците, кои овозможуваат безготовинско плаќање. Тие наплатуваат провизија и ако корисникот на картичката вади пари од банкомат на друга банка или подигнува готовина во странство. Министерот Славески соопшти дека Владата ќе настојува трговските субјекти задолжител-

но да поседуваат таканаречени посттерминали каде поминуваат платежните картички. "Правиме анализи за тоа што ќе значи задолжителното поставување на посттерминалите во трговијата, за што ќе има даночни повластувања. Тоа ќе биде регулирано со закон", објасни Славески.

Проектот за поголемо користење на безготовинското плаќање ќе се одвива во неколку фази. Во следните три месеци ќе се анализира воведувањето на посттерминалите, а измените во платниот систем ќе бидат на почетокот на наредната година.

Со воскреснувањето на идејата платежна картичка за администрацијата, Владата очекува под контрола да ја стави сивата економија - готовите пари кои се вртат во оптек.

An advertisement for ProMedia, featuring the HP logo and the text "hpstore". The ad lists various HP products like printers, scanners, and multifunctional devices. It also includes the text "PRODAŽBA I SERVIS" and a phone number "tel. 02/ 3215980". The ProMedia logo is repeated at the bottom.

ProMedia

hpstore

ProMedia

...printeri, skeneri, multifunkcionalni uredi,
telefaks aparati, kopiri, ploteri, digitalni kameri...

PRODAŽBA I SERVIS

business partner

hp

tel. 02/ 3215980

ProMedia